



Blue 3210/3410

User Manual

Кориснички прирачник



Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com

Note: There may be local variations of these models.

Product name:	Model number:
3210	3231101000
3410	3431101000

Contents

Blue 3210/3410	4
Safety instructions	6
Get started	8
Filters	11
Care and maintenance	15
Disposal and recycling	17
Help and support	17
Warranty information	17
Specifications	18

Blue 3210/3410


Blueair purifiers are available in two models. All models have a pre-filter and a HEPASilent™ main filter to purify air. All Blue models have control functions and a built in sensor.

The air purifier is mainly composed of a motor, a fan and filters. The air purifier removes contaminants from the air in a room to improve indoor air quality.


You can change the air purifier settings at any time, using the control panel on the air purifier.

Recommendations for best performance

- Use the air purifier in a room that does not exceed the room size recommendation.
- Place the air purifier in a location where air can circulate freely in, out and around the air purifier.
- Do not place the air purifier closer than 10 cm to another object.
- During operation, keep doors and windows in the room with the air purifier closed.
- Only use original Blueair filters.
- Change the main filter when the filter replacement indicator appears on the control panel.
- Follow the maintenance instructions in this user manual.



- A** Touch button
- B** Air outlet
- C** Air quality indicator
- D** Fan and motor
- E** Filter shelf ring



- F** Main filter (Particle + Carbon filter)
- G** Pre-filter
- H** Air quality sensor
- I** Power cable (not in picture)
- J** User Manual (not in picture)

Safety instructions

Blue 3210/3410 air purifiers are electrical appliances for indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.


- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Do not attempt to open or service the appliance yourself. Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.

- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.
- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on a stable surface.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.

Get started


Step 1

Plug the power cable into a wall outlet.



Step 2

Press the button to turn the air purifier on and adjust the fan speed mode.



On/Off and fan speed controls

Available settings are: Auto, Night, Everyday, Boost and Off.

The indicator lights on the touch button indicate the selected fan speed. The lights automatically dim down completely 5 seconds after pressing the touch button, indicating a deactivated fan speed control mode. Press the touch button once to reactivate on/off and fan speed control. The indicator lights light up and you can adjust the fan speed mode again.


Autostart

The autostart feature automatically restarts the air purifier at the last set speed if it has been unplugged, used with a power switch timer, or if a power failure occurs.

Auto mode


In auto mode the air purifier automatically controls the airflow based on air quality information from the sensor.

On/Auto mode




Press once to turn the unit On and to set it to Auto mode.

Night mode




Press twice to set to Night mode (low fan speed).

Everyday mode




Press three times to set to Everyday mode (medium fan speed).

Boost mode



Press four times to set to Boost mode (high fan speed).

Off



Press five times to turn the unit Off.

Air quality information

The air quality levels for particulate matter (PM) are indicated using a color scale on the air quality indicator. The air quality indicator is completely dimmed in Night mode.

PM2.5, Particulate matter, particles with diameter of size 2.5 micrometers or less.

Air quality level (PM 2.5)



Polluted



Moderate



Good

Filters

The air purifier is delivered with a fabric pre-filter and a main filter. The filters purify the air from both particles and gases. For best performance, clean the pre-filters regularly and change the main filter when the air purifier indicates filter change. To find the right main filter for your air purifier, use the Blueair app or visit www.blueair.com. The model number of your air purifier can be found on the rating label on the air purifier.

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.


Blueair filter subscription program

Use the Blueair app or visit www.blueair.com to sign up for the Blueair filter subscription program. (Not available in all markets)

Button control functions


Change filter

When the indicator light turns red (after 6 months of operation) you should change the main filter.



Filter replacement indicator

Press the button down for 7 seconds to reset the filter replacement indicator.




Clean and change the pre-filters

For best performance, clean the pre-filter regularly. Vacuum the exterior of the fabric pre-filter with a soft brush attachment to remove dust. If the pre-filter requires a deeper clean, wash it on a gentle, low-temperature cycle in the washing machine.

Important! Press the Velcro strips together on the pre-filter before machine wash.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.




Step 3

Remove the top cylinder from the unit.




Step 5

Wash the pre-filter in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.




Step 7

Carefully push the top cylinder down, at the same time rotating it clockwise to secure it back into the lock.




Step 2

Carefully push the top cylinder down while rotating counterclockwise to unlock.




Step 4

Open the pre-filter panel and remove the pre-filter.




Step 6

Place the pre-filter back onto the unit. Adjust the pre-filter and the panel to hide the power cord in the back.



Step 8

Plug in the unit.




Change the main filter

When changing the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the unit.

Important! Use only original Blueair filters suitable for the model to ensure proper function and performance of the air purifier, and to qualify for full warranty coverage.


Step 1

When the indicator light glows red, it's time to change the main filter.




Step 2

Turn the unit off and unplug it.




Step 3

Carefully push the top cylinder down while rotating counterclockwise to unlock.



Step 4

Remove the top cylinder from the unit.




Step 5

Open the pre-filter panel and remove the pre-filter.




Step 6

Carefully remove the filter shelf ring.




Step 7

Grip the filter handles and pull upwards to remove the main filter from the inner structure.




Step 8

Position the new main filter onto the inner structure. The filter handles should face upwards.




Step 9

Press the filter shelf ring firmly into position above the main filter. The filter shelf ring protects the top edge of the main filter from damage.



Step 11

Carefully push the top cylinder down while rotating clockwise to secure the lock.




Step 13

Press the touch button for a duration of 7 seconds to reset the filter replacement timer.


This lets the air purifier know that you have changed the filter.

The indicator light flashes for 4 seconds, and then changes from red to white.




Step 10

Place the pre-filter back onto the unit. Adjust the pre-filter and the panel to hide the power cord in the back.



Step 12

Plug in the unit.



Care and maintenance

General

- Disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Make sure the air purifier is completely dry before connecting it to power.
- Do not wash the main filter. The main filter is not washable or reusable.

Cleaning

- Wash the pre-filter according to the instructions on the pre-filter's label or vacuum the pre-filter with a soft brush attachment.
- Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean, damp cloth.
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the sensor when changing the main filter.


Clean the air quality sensor

The inlet for the air quality sensor is located at the back of the air purifier.

Important! Do not use fingers or any unrecommended objects to clean inside the sensor inlet.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.




Step 3

Remove the top cylinder from the unit.




Step 5

Gently clean the sensor with a cotton swab, and attach the sensor lid




Step 7

Plug in the unit.



Step 2

Carefully push the top cylinder down while rotating counterclockwise to unlock.




Step 4

Press the button on the inside of the unit to open the lid covering the sensor and remove the lid.



Step 6

Carefully push the top cylinder down while rotating clockwise to secure the lock.



Disposal and recycling

This air purifier should be recycled as electronic waste and the filter recycled as plastic according to local regulations. If you have questions regarding the disposal of this air purifier, please contact your local authorities or Blueair dealer and ask for the correct method of recycling.



The crossed-out waste bin symbol on the appliance or on its packaging means that at the end of its useful lifespan, the product must be disposed of separately from ordinary household wastes.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

To contact Blueair for personalized support, please visit www.blueair.com/customer-support

Warranty information

The Blueair Limited Warranty applies only if the air purifier is installed, used and maintained according to the instructions in this manual.

For warranty conditions, please visit www.blueair.com/warranty

Warranty and returns

If you purchased the air purifier at one of our authorized retailers, please contact the same store to request assistance.

Specifications

	Blue 3210	Blue 3410
Input Power, Frequency	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Power consumption/Rated input power	2-10W	3-35W
Sound level (min/max) ¹	18-48 dB(A)	26-53 dB(A)
Recommended room size ²	17 m ²	36 m ²
CADR Smoke ²	210 m ³ /h	425 m ³ /h
CADR Dust ²	181 m ³ /h	425 m ³ /h
CADR Pollen ²	163 m ³ /h	415 m ³ /h

¹Sound pressure according to GB/T18801 and GB4214.1

²According to ANSI/AHAM AC-1-2019

Внимателно прочитајте го овој кориснички прирачник и чувајте го за идна потреба.
Најпоследната верзија на овој кориснички прирачник можете да ја пронајдете на www.blueair.com

Забелешка: Може да постојат локални варијации на овие модели.

Назив на производ:	Број на модел:
3210	3231101000
3410	3431101000

Содржина

Blue 3210/3410	20
Упатства за безбедноста	22
Започнување со употреба	24
Филтри	27
Нега и одржување	31
Исфрлање и рециклирање	33
Помош и поддршка	33
Информации за гаранцијата	33
Спецификации	34

Blue 3210/3410


Blueair прочистувачите се достапни во два модела. Сите модели имаат пред-филтер и HEPA Silent™ главен филтер за прочистување на воздухот. Сите Blue модели имаат функции за контрола и вграден сензор.

Прочистувачот на воздух главно е составен од мотор, вентилатор и филтри. Прочистувачот на воздух ги отстранува загадувачките честички од воздухот во просторијата со цел да го подобри квалитетот на внатрешниот воздух.


Можете да ги промените поставките на прочистувачот на воздух кога било со помош на контролниот панел на самиот прочистувач.

Препораки за најдобри перформанси

- Употребувајте го прочистувачот на воздух во просторија, чијашто големина не ја надминува препорачаната.
- Поставете го прочистувачот на воздух на локација каде што воздухот може слободно да циркулира низ, од и околу прочистувачот на воздух.
- Не поставувајте го прочистувачот на воздух поблиску од 10 cm до друг предмет.
- Додека прочистувачот на воздух работи, вратите и прозорците во просторијата каде што се наоѓа треба да бидат затворени.
- Користете само оригинални Blueair филтри.
- Променете го главниот филтер кога ќе засвети показателот за замена на филтер на контролниот панел.
- Следете ги упатствата за одржување во овој кориснички прирачник.



- A** Копче на допир
- B** Излез на воздухот
- C** Показател за квалитетот на воздухот
- D** Вентилатор и мотор
- E** Прстен за држење на филтер



- F** Главен филтер (филтер Particle + Carbon)
- G** Пред-филтер
- H** Сензор за квалитетот на воздухот
- I** Кабел за струја (не е прикажан на сликата)
- J** Кориснички прирачник (не е прикажан на сликата)

Упатства за безбедноста

Blue 3210/3410 прочистувачите на воздух претставуваат електрични уреди само за внатрешна употреба и поради тоа треба да се преземат потребните мерки на претпазливост за да се намали ризикот за пожар, струен удар или повреда.


- Овој уред може да го употребуваат деца на 8-годишна возраст или постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или пак лица без искуство и познавања ако се под надзор или добиваат упатства во врска со употребата на уредот на безбеден начин и ги разбираат опасностите што произлегуваат од употребата.
- Децата не смеат да се играат со уредот.
- Чистењето и одржувањето што треба да ги изведува корисникот не смеат да бидат изведувани од страна на деца без надзор.
- Секогаш исклучувајте го уредот од струја пред одржувањето.
- Не обидувајте се самостојно да го отворите или сервисирате уредот. Сервисирањето мора да го спроведе производителот, сервисен агент или слично лице квалификувано за тоа, при што треба да се употребуваат само оригинални резервни делови од Blueair.
- Погрижете се кабелот за струја и неговиот приклучок да не се во опасност од оштетување. За да се избегне опасност, секогаш кога постои потреба за замена на оштетениот кабел за струја, тој треба да биде заменет од страна на производителот, сервисен агент или слично лице квалификувано за тоа.
- Ако уредот е оштетен или нефункционален, исклучете го, отстранете го кабелот за струја од штекер и контактирајте ја компанијата Blueair.
- Приклучокот за струја мора да биде цврсто вметнат во штекерот.
- Кога се исклучува единицата од штекер, не влечете го самиот кабел за струја, туку повлечете го приклучокот на кабелот.

- Употребете го кабелот за струја што сте го добиле со вашиот Blueair прочистувач на воздух за да го приклучите директно и цврсто во соодветен штекер за електрична енергија.
- Не користете продолжен кабел или продолжен кабел со повеќе приклучници. Погледнете ја фабричката табличка за моќноста на вашиот уред.
- Не модифицирајте го приклучокот за струја на каков било начин. Ако приклучокот не одговара на штекерот, стапете во контакт со квалификувано лице со цел да ви постави штекер со правилна големина.
- Не користете го приложениот кабел за струја со други уреди освен со овој уред.
- Не дозволувајте предмети да навлегуваат или да ги блокираат влезовите и излезите за воздух бидејќи така може да се предизвика струен удар или оштетување на уредот.
- Не поставувајте предмети врз уредот или директно потпрени на него.
- Не седнувајте, не застанувајте, не качувајте се или не висете од уредот.
- Чувајте го уредот, вклучително кабелот за струја, на безбедно растојание од загреани површини и отворен пламен.
- Чувајте го уредот и приклучокот за струја подалеку од вода и други течности.
- Чувајте го уредот и приклучокот за струја подалеку од хемикалии, како пестициди и дезодоранси.
- Поставете го уредот на подот. Уредот мора да биде поставен на стабилна површина.
- Не користете го уредот надвор или во влажна средина, како бања, просторија за перење облека или на простор покрај базен.

Започнување со употреба


Чекор 1

Приклучете го кабелот за струја во штекер.



Чекор 2

Притиснете го копчето за да се вклучи прочистувачот на воздух и приспособете ја брзината на вентилаторот.



Вклучување/исклучување и контроли за брзина на вентилаторот

Достапните поставки се: Автоматски, ноќно, секојдневно, засилено и исклучено.

Показателните сијалички на копчето на допир укажуваат на избраната брзина на вентилаторот. Сијаличките автоматски се гасат целосно 5 секунди по притискање на копчето на допир, што пак укажува на деактивиран режим на контрола на брзината на вентилаторот. Притиснете го копчето на допир еднаш за да се реактивира вклучувањето/исклучувањето и контролата за брзина на вентилаторот. Показателните сијалички засветуваат и можете повторно да ја приспособите брзината на вентилаторот.


Автоматско започнување

Функцијата за автоматско започнување автоматски го стартува прочистувачот на воздух повторно со последно поставената брзина ако бил исклучен од струја, ако бил употребен тајмер за исклучување или ако се случил прекин во напојувањето со струја.

Автоматски режим


Во автоматскиот режим, прочистувачот на воздух автоматски го контролира протокот на воздух врз основа на информациите за квалитетот на воздухот добиени од сензорот.

Вклучување/Автоматски режим




Притиснете еднаш за да се вклучи единицата и за да ја поставите во автоматски режим.

Ноќен режим




Притиснете двапати за да го поставите ноќниот режим (мала брзина на вентилатор)

Секојдневен режим




Притиснете трипати за да го поставите секојдневниот режим (средна брзина на вентилатор).

Засилен режим



Притиснете четирипати за да го поставите засилениот режим (голема брзина на вентилаторот).

Исклучување



Притиснете петпати за да ја исклучите единицата.

Информации за квалитетот на воздухот

Нивоата на квалитет на воздухот за честички (PM) се укажуваат со скала на бои со помош на показател за квалитетот на воздух. Индикаторот за квалитетот на воздух е целосно изгаснат во ноќниот режим.

PM2.5, материја во вид на честички, честички со дијаметар со големина од 2,5 микрометри или помала.

Ниво на квалитет на воздухот (PM 2,5)



Загадено



Умерено



Добро

Филтри

Прочистувачот на воздух се доставува со пред-филтер од ткаенина и главен филтер. Филтрите го прочистуваат воздухот од честички и од гасови. За најдобри резултати, чистете ги пред-филтрите редовно и менувајте го главниот филтер кога прочистувачот на воздух укажува дека е потребна промена на филтер.

За да го пронајдете правилниот главен филтер за вашиот прочистувач на воздух, употребете ја апликацијата Blueair app или одете на www.blueair.com. Бројот на модел на вашиот прочистувач на воздух можете да го пронајдете на фабричката табличка на прочистувачот на воздух.

Важно! Секогаш исклучувајте го уредот од струја пред да ги менувате филтрите, пред да го чистите уредот или да ги изведувате процедурите на одржување.


Програма за претплата на Blueair филтер

Употребете ја апликацијата Blueair app или одете на www.blueair.com за да се регистрирате за претплата за Blueair филтер. (Не е достапно на сите пазари)

Копче за контролни функции


Промена на филтерот

Кога показателот засветува во црвена боја (по 6 месеци работа), треба да го промените главниот филтер.



Показател за промена на филтер

Притиснете го копчето и задржете го 7 секунди за да го ресетирате показателот за замена на филтерот.




Чистење и промена на пред-филтрите

За најдобри резултати, редовно чистете го пред-филтерот. Исчистете ја надворешноста на пред-филтерот од ткаенина со правосмукалка со приклучок во вид на мека четка со цел да ја отстраните правта. Ако пред-филтерот бара подлабоко чистење, исперете го во машина за перење со циклус за нежни алишта и ниска температура.

Важно! Залепете ги самолепливите ленти една со друга на пред-филтерот пред да го ставите на перење во машина.


Чекор 1

Исклучете ја единицата и исклучете ја од штекер.




Чекор 3

Отстранете го горниот цилиндар од единицата.




Чекор 5

Исперете го пред-филтерот во машина за перење согласно упатствата на етикетата на пред-филтерот.




Чекор 7

Внимателно притиснете го горниот цилиндар надолу, истовремено ротирајќи го во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите назад.




Чекор 2

Внимателно притиснете го горниот цилиндар надолу додека го ротираете спротивно од стрелките на часовникот за да го отклучите.




Чекор 4

Отворете го панелот на пред-филтерот и отстранете го пред-филтерот.




Чекор 6

Поставете го пред-филтерот назад во единицата. Приспособете го пред-филтерот и панелот за кабелот за струја да биде сокриен во задниот дел.



Чекор 8

Приклучете ја единицата.




Промена на главниот филтер

Кога го менувате филтерот, соберете ја сета прав со правосмукалка што можеби се насобрала во единицата.

Важно! Употребувајте само оригинални Blueair филтри што одговараат на моделот, за да се загарантира правилна функција и изведба на прочистувачот на воздух и за да можете да се повикате на целосната гаранција.


Чекор 1

Кога показателот свети во црвена боја, време е за промена на главниот филтер.




Чекор 2

Исклучете ја единицата и исклучете ја од штекер.




Чекор 3

Внимателно притиснете го горниот цилиндар надолу додека го ротирате спротивно од стрелките на часовникот за да го отклучите.



Чекор 4

Отстранете го горниот цилиндар од единицата.




Чекор 5

Отворете го панелот на пред-филтерот и отстранете го пред-филтерот.




Чекор 6

Внимателно отстранете го прстенот за држење на филтерот.




Чекор 7

Фатете ги рачките на филтерот и повлечете нагоре за да го отстраните главниот филтер од внатрешната структура.




Чекор 8

Позиционирајте го новиот главен филтер во внатрешната структура. Рачките на филтерот треба да се насочени нагоре.




Чекор 9

Притиснете го прстенот за држење на филтерот во позиција над главниот филтер. Прстенот за држење на филтерот го штити горниот раб на главниот филтер од оштетување.




Чекор 11

Внимателно притиснете го горниот цилиндар надолу додека го ротирате во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите.




Чекор 13

Држете го копчето на допир во времетраење од 7 секунди за да го ресетирате тајмерот за замена на филтерот. Така го информирате прочистувачот на воздух дека е променет филтерот. Показателната сијаличка трепка 4 секунди и потоа преминува од црвена кон бела боја.




Чекор 10

Поставете го пред-филтерот назад во единицата. Приспособете го пред-филтерот и панелот за кабелот за струја да биде сокриен во задниот дел.



Чекор 12

Приклучете ја единицата.



Нега и одржување

Општо

- Исклучете го прочистувачот на воздух од струја пред одржувањето.
- Не дозволувајте страни предмети да навлезат во влезовите или излезите за воздух. Тоа може да предизвика струен удар или оштетување на прочистувачот на воздух.
- Никогаш не чистете го со бензин, хемиски растворувачи или корозивни материјали, бидејќи таквите агенси може да го оштетат прочистувачот на воздух.
- Погрижете се прочистувачот на воздух да е целосно сув пред да го приклучите во струја.
- Не перете го главниот филтер. Главниот филтер не се пере или употребува повеќе од еднаш.

Чистење

- Исперете го пред-филтерот согласно упатствата на етикетата на пред-филтерот или исчистете го пред-филтерот со правосмукалка со приклучок во вид на мека четка.
- Избришете ја надворешноста на прочистувачот на воздух со мека, чиста и влажна крпа.
- Исчистете ги и проверете ги кабелот за струја и приклучокот за струја дали се изабени или оштетени.
- Исчистете го сензорот кога го менувате главниот филтер.


Чистење на сензорот за квалитетот на воздухот

Влезот на сензорот за квалитет на воздухот е лоциран на задната страна на прочистувачот на воздух.

Важно! Не користете ги прстите или какви било предмети што не се препорачани за да ја исчистите внатрешноста на влезот на сензорот.


Чекор 1

Исклучете ја единицата и исклучете ја од штекер.




Чекор 3

Отстранете го горниот цилиндар од единицата.




Чекор 5

Нежно исчистете го сензорот со чепкалка за уши и прикачете го капакот на сензорот




Чекор 7

Приклучете ја единицата.



Чекор 2

Внимателно притиснете го горниот цилиндар надолу додека го ротирате спротивно од стрелките на часовникот за да го отклучите.




Чекор 4

Притиснете го копчето на внатрешноста на единицата за да се отвори капакот на сензорот и отстранете го капакот.



Чекор 6

Внимателно притиснете го горниот цилиндар надолу додека го ротирате во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите.



Исфрлање и рециклирање

Овој прочистувач на воздух треба да се рециклира како електронски отпад, а филтерот треба да се рециклира како пластика согласно локалните закони. Ако имате прашања во врска со исфрлањето на овој прочистувач на воздух, стапете во контакт со локалните власти или дистрибутерот на Blueair и прашајте за правилниот начин на рециклирање.



Прешкратниот симбол за корпа за отпадоци на апаратот или на неговата амбалажа значи дека при крајот на својот работен век, производот мора да биде исфрлен одделно од вообичаениот домаќински отпад.

Помош и поддршка

Ако имате прашања за производот, одете на www.blueair.com или стапете во контакт со локалниот малопродажник на Blueair.

За да стапите во контакт со Blueair за да добиете персонализирана поддршка, одете на www.blueair.com/customer-support

Информации за гаранцијата

Ограничената гаранција на Blueair се применува само ако прочистувачот на воздух е поставен, употребуван или одржуван согласно упатствата во овој прирачник.

За условите на гаранцијата, одете на www.blueair.com/warranty

Гаранција и враќање

Ако сте купиле прочистувач на воздух од еден од нашите овластените малопродажници, стапете во контакт со истата продавница за да добиете помош.

Спецификации

	Blue 3210	Blue 3410
Влезна моќност, фреквенција	100 – 240 VAC 50/60 Hz	100 – 240 VAC 50/60 Hz
Потрошувачка/Номинална влезна моќност	2 – 10 W	3 – 35 W
Ниво на бучава (мин./макс.) ¹	18 – 48 dB(A)	26 – 53 dB(A)
Препорачана големина на просторија ²	17 m ²	36 m ²
CA DR за чад ²	210 m ³ /час	425 m ³ /час
CA DR за прав ²	181 m ³ /час	425 m ³ /час
CA DR за полен ²	163 m ³ /час	415 m ³ /час

¹ Звучен притисок согласно GB/T18801 и GB4214.1

² Согласно ANSI/AHAM AC-1-2019





www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se



0106627002